

ГРУПА ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

**за годината завршена на 31 декември 2022,
со извештај на независниот ревизор**

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2022,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ	3 - 5
КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ	6
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	7
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	8
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	9
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК	10
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	11 - 32
Додатоци	
Додаток 1- Консолидирана годишна сметка	
Додаток 2- Консолидиран годишен извештај за работа	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите на ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на ГРУПАТА ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово што ги вклучуваат консолидираниот извештај за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2022 година, како и консолидираниот биланс на успех, консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, консолидираниот извештај за промени во главнината и консолидираниот извештај за парични текови за годината што заврши тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на ГРУПАТА ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основи за мислење со резерва

Со постапки на ревизија утврдивме дека кај побарувањата од купувачи (Белешка 16) во износ од 52.194 илјади денари, кај побарувањата за аванси (Белешка 17) во износ од 42.416 илјади денари и кај останатите побарувања (Белешка 19) во износ од 48.321 илјади денари, прикажани во извештајот за финансиска состојба на 31 декември 2022 година постојат салда постари од една година во износ од 13.119 илјади денари кај побарувања од купувачи, салда постари од една година во износ од 25.000 илјади денари кај побарувања за аванси и салда постари од една година во износ од 44.906 илјади денари кај останатите побарувања на кои не е направена исправка на вредност. Постапувајќи на ваков начин Друштвото ги преценило побарувањата од купувачи и финансискиот резултат за истиот износ.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за наведеното во претходниот пасус консолидираните финансиски извештаи објективно ја презентираат, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на ГРУПАТА ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово заклучно со 31 Декември 2022 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствената регулатива во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината што заврши на 31 декември 2022 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со MCP 720 и е ограничена на известување дали историските консолидирани финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на ГРУПАТА ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово за годината што заврши на 31 декември 2022 година.

Скопје, 27 март 2023 година

Овластен ревизор

Атанасовска Ивана



Расел Бедфорд Атанасовски
ДОО Скопје

Управител

Борислав Атанасовски



ГРУПА ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	2022
Приходи од продажба	7	401.404
Останати деловни приходи	8	12.944
Промени на залихите на готови производи и производството во тек		11.475
Сопствени производи употребени и капитализирани во претпријатието		356
Употребени сировини и помошни материј.	9	-298.375
Плати и надоместоци од плати		-44.975
Амортизација		-8.799
Останати деловни расходи	10	-55.245
Набавна вредност на трговски стоки		-1.350
Добивка од редовно работење		17.435
Финансиски приходи	11	1.104
Финансиски расходи	12	-2.822
Добивка/загуба пред оданочување		15.717
Данок од добивка		-1.519
Нето добивка/загуба		14.198
Основна заработувачка по акција (денари)	22	778,53
Овие финансиски извештаи се усвоени од Одбор на директори на Друштвото на 14.03.2023 година и ги предложи за поднесување до Централниот Регистар на РМ		

Генерален извршен директор



Придружните белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА ЖИТО ПОЛОГАД, Тетово

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	<u>2022</u>
Нето добивка/загуба за периодот		14.198
Друга сеопфатна добивка:		
Промена на ревалоризациони резерви (раскнижување на земјиште)		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		<u>9</u>
Вкупна друга сеопфатна загуба		9
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ		<u><u>14.207</u></u>

**Придружните белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ГРУПА ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	2022
СРЕДСТВА		
Недвижности, постројки и опрема	13	70.297
Нематеријални средства	13	35
Вложувања расположл. за продажба	14	203.657
Гудвил	15	1.648
Вкупно долгорочни средства		275.637
Залихи	15	222.320
Побарувања од купувачи	16	52.194
Побарувања за аванси	17	42.416
Краткорочни финансиски средства	18	31.082
Останати краткорочни побарувања	19	48.321
АВР	20	802
Парични средства	21	4.498
Вкупно тековни средства		401.633
ВКУПНО СРЕДСТВА		677.270
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		
Основачки капитал		144.203
Сопствени акции		-11.147
Законски резерви		151.253
Ревалоризациона резерва		710
Нераспределена добивка		184.769
Траен капитал		469.788
Обврски по долгорочни кредити	23	37.271
Обврски према добавувачи	24	41.416
Обврски за примени аванси	25	62.586
Обврски по краткорочни кредити	26	58.875
ПВР	27	1.190
Останати краткорочни обврски	28	6.144
Вкупно тековни обврски		170.211
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		677.270

Генерален извршен директор



Придружните белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНА за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Акцион. капитал	Откупени сопствени акции	Ревалор. резерва	Законски резерва	Резрва за за инвест.	Нераспр. добивка	Вкупно
Состојба на 1.01.2022	144.203	-11.147	701	72.935	83.151	165.738	455.581
Сеофатна добивка							
Добивка за 2022 година	-	-	-	-		14.198	14.198
Прекнижување							
Усогласување на вложувања расположливи за продажба до низната пазрна вредност	-	-	9	-	-	-	9
Вкупна соопфатна добивка			9	-	-	14.198	14.207
Трансакции со сопствениците							
Пренос	-		-		-4.834	4.834	
Состојба на 31.12.2022	144.203	-11.147	710	72.935	78.317	184.770	469.788

Придружните белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК

за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	<u>2022</u>
Парични текови од оперативни активности	
Нето добивка/загуба	14.198
Амортизација	8.799
Побарувања од купувачи	-13.596
Побарувања за дадени аванси	-17.616
Останати побарувања	153.247
АВР	571
Залихи	-104.173
Обврски према добавувачи	84.605
Обврски за примени аванси	-1.497
Останати тековни обврски	2.384
ПВР	
Нето парични текови од оперативни активности	<u>126.922</u>
Парични текови од инвестициони активности	
Нематеријални средства	-35
Краткорочни финансиски средства	-9.661
Вложувања расположливи за продажба	-28.630
Нови набавки	-4.022
Вложувања во подружница	-178.618
Расход	-493
Нето парични текови од инвестициони активности	<u>-221.459</u>
Парични текови од финансиски активности	
Долгорочни кредити	13.434
Краткорочни кредити	26.845
Вложувања во подружница	
Сведување на акции на објективна вредност	8
Останато промени на капиталот	
Нето парични текови од финансиски активности	<u>40.287</u>
Нето зголем./намалув. на паричните средства	<u><u>-54.250</u></u>
Парични средства на почеток од годината	58.749
Парични средства на крајот од годината	4.499

Придружните белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТО

Друштвото за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо Жито Полог АД, Тетово во понатамошниот текст ("Друштвото"), основано е и работи во Република Македонија. Основна дејност на Друштвото која одговара на шифрата 10.61 е производство на мелнички производи.

Основната главнина на друштвото изнесува 2.863.127 ЕВРА поделена на 55.997 обични акции. Номиналната вредноста на една обична акција изнесува 51,13 ЕВРА.

Групата Жито Полог АД, Тетово, покрај матичното друштво, ја сочинува и Жито Полог Доо Загреб, каде матичното друштво е 100% сопственик. Подружницата Жито Полог Доо Загреб основана е на 12 мај 2022 година. Подружницата е запишана во Трговскиот суд во Загреб, Република Хрватска, со решение од 17 мај 2022 година.

Консолидираните финансиски извешта ги вклучуваат финансиските извештаи на Матичното Друштво и подружницата која е целосно под нејзина контрола. Контролата се остварува преку можноста на Матичното Друштво да управува со финансиските и деловните политики на подружниците, како и да ги користи придобивките од нивните активности.

Групата има деловни активности на домашен и странски пазар, и со состојба на 31 декември 2022 година вработува 86 лица.

Седиштето на друштвото на улица Маршал Тито број 134 Тетово.

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Консолидираните финансиски извештаи на Групата ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово се изготвени во согласност со Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ), освен за споредбени податоци во финансиските извештаи, објавени во Република Македонија во Правилникот за водење сметководство во Службен Весник на РМ бр.159/2009 применливи од 1 јануари 2010 година.

Консолидираните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено.

ГРУПА ЖИТО ПОЛОГ АД,Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.2. Основни сметководствени методи

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Групата ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При поготвувањето на консолидираните финансиски извештаи Групата применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки воконсолидираните финансиски извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

2.5. Принципи за консолидација

Финансиските извештаи на подружницата се вклучени во консолидираните финансиски извештаи од датумот на пренесување на контролата до датумот на престанок на истата.

Стекнувањето на подружницата е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнување преставува објективна вредност на дадените средства, издадени акции или превземени обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето.

Консолидираните финансиски извештаи на Групата Жито Полог АД, Тетово се презентирани како да сочинуваат едно друштво. Групата Жито Полог АД, Тетово го опфаќа матичното друштво Жито Полог АД, Тетово како и неговата подружница Жито Полог Доо Загреб.

ГРУПА ЖИТО ПОЛОГ АД,Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Друштвата во мнозинска сопственост се правни лица под контрола на матичното друштво. Контролата претставува моќ да се управува со финансиските и оперативните политики на друго друштво од страна на матичното друштво.

Вложувањето на Матичното друштво во неговите подружници, како и уделот на Матичното друштво во главнината на неговите подружници сразмерно на вложувањето се елиминирани при консолидацијата. При консолидацијата, во билансот на состојбата, се исклучени и меѓусебните побарувања, вложувања и обврски.

Во консолидираниот биланс на успех се извршени елиминации на меѓусебно остварените приходи, односно расходи.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на консолидиранитефинансиски извештаи за 2022 година се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Друштвото евидентира приходи од продажба на производи и услугите. Приходите се евидентираат со примена на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловните односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Камати како расход

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловните односи се искажуваат како расходи од камати. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Приходи по основ на финансиски вложувања

Приходите по основ на вложените средства во акции на банки, други финансиски организации и во трговски друштва се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на останатите оперативни приходи.

ГРУПА ЖИТО ПОЛОГ АД,Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се надоместуваат од приходот на пресметковниот период кога ќе настанат.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на недвижностите,постројките и опремата.

3.6. Недвижности,постројки и опрема

Недвижностите,постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и резервирања поради оштетување, доколку постои. Набавките на недвижностите,постројките и опремата во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на недвижностите,постројките и опремата се состои од фактурната вредност на набавените недвижностите,постројките и опремата зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Недвижностите,постројките и опремата се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на НПО се книжи во корист на капитална добивка, а негативната разлика се книжи на товар на капитална загуба. Неотпишаната вредност на продадени и расходувани НПО се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.7. Амортизација

Набавната вредност на Недвижностите,постројките и опремата се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на НПО што ги поседува Групата Жито Полог АД Тетово се како што следи:

Градежни објекти	2,5-3 %
Опрема	5 - 25%

ГРУПА ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентиранiot износ на средствата е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

3.8. Нематеријални средства

Нематеријалните средства стекнати од страна на Друштвото, со ограничен век на употреба, се мерат според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од општетување доколку постојат. Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите останати трошоци се признаваат во добивки ли загуби во периодот кога настануваат.

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува право пропорционално во период од пет години.

3.9. Вложувања расположливи за продажба

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгорочните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата останати резерви. Кога намалувањето на објективната вредност на финансиско средство расположливо за продажба е признаено во останатата сеопфатна добивка и постои објективен доказ дека средството е безвредно, акумулираната загуба која е признаена во останатата сеопфатна добивка се рекласификува во добивката или загубата во годината. Значително или продолжено намалување на објективната вредност на вложување во сопственички инструмент под неговата набавна вредност е објективен доказ за обезвреднување.

Хартиите од вредност расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

ГРУПА ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Во моментот на продажба на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба акумулираниот износ во капиталот, што произлегува од промена на вредноста, се евидентира во билансот на успех.

Вложувањата во акционерските друштва во мнозинска сопственост и во придружените друштва се евидентирани според набавната вредност.

3.10. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност.

Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти.

Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поединечните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.11. Залихи

Залихите на сировини, материјали и ситен инвентар се вреднуваат по набавни цени. Ситниот инвентар целосно се евидентира, како трошок при неговото издавање. Залихата на готови производи се евидентираат по цена на чинење или по нето реализациона вредност во зависност која е пониска. Нето реализирана вредноста ја претставува продажна вредноста во секојдневниот век на работа, намалена за трошоците за комплетирање, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на залихите се одредува врз основа на методот просечни цени, а залихата на гориво има живо по фифо метод.а. Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директни материјали, директна работна сила, останатите директни трошоци и поврзани со нив општи производни трошоци.

3.12. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните стоки и услуги, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати.

ГРУПА ЖИТО ПОЛОГ АД,Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Индикатори кои се користат при проценката на наплатливоста на побарувањата од купувачи се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплатата, како и стечај или ликвидација на купувачите. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.13. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловни банки, девизни сметки во деловните банки и други високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од три месеци.

3.14. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Македонија на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од останатите оперативни приходи, односно од останатите оперативни расходи.

3.15. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (резервски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Друштвото.

ГРУПА ЖИТО ПОЛОГ АД,Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.16. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.17. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

3.18. Данок на добивка

Ако правното лице оствари добивка пред оданочување има обврска да плаќа данок и придонес од добивка. Добивката пред оданочување утврдена според одредбите од Законот за данок од добивка, се корегира за одредени приходи, расходи и инвестиции.

Стапката на данокот на добивка во Република Македонија изнесува 10% (10% и на 2021 година).

3.19. Користи за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување,

вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основицата за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

ГРУПА ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.20. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат по цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.21. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените) кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

Групата Жито Полог АД Тетово во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради набавка на стоки и услуги. Овие набавки се искажани во странски валути. Друштвото користи и долгорочни кредити деноминирани во странска валута.

ГРУПА ЖИТО ПОЛОГ АД,Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флукутации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што Жито Полог АД Тетово има вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

Групата Жито Полог АД Тетовонема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

ГРУПА ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.5 Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Македонија даночните власти можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Во случај на даночна евазија или даночна измама периодот на застареност може да изнесува до 10 години. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи, обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и белоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рокот максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

6.1. Ризик од финансирање

Друштвото управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина според принципот на континуитет, преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од уплатен капитал, законски резерви, ревалоризациони резерви, резерви за инвестиции и акумулирана добивка.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Одборот на директори на Групата Жито Полог АД - Тетово врши редовно следење на кредитната задолженост.

ГРУПА ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Показателот на задолженост на 31 екември 2022 година е како што следи:

во илјади денари	2022
Обврски по кредити	96.146
Парични средства	-4.498
Нето обврски по кредити	91.648
Капитал и резерви	469.788
% на кредитна задолженост	19,51%

Показателот на кредитна задолженост на Групата Жито Полог АД - Тетово покажува дека на 31.12.2022 година, Друштвото е умерено нето кредитно задолжено.

6.2. Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти

Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и финансиски обврски се обелоденети во Белешката 3 кон овие финансиски извештаи.

6.3 Категории на финансиски инструменти

во илјади денари

2022

Финансиски средства

Парични средства	4.498
Побарувања од купувачи	52.194
Останати побарувања,аванси и АВР	91.539
Краткорочни финансиски средства	31.082
	179.313

Финансиски обврски

Обврски спрема добавувачи	41.416
Останати тековни обврски,аванси и ПБР	69.920
Кредити	96.146
	207.482

ГРУПА ЖИТО ПОЛОГ АД,Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.4. Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалување на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба на Република Македонија.

6.5. Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странски валути и каматни стапки.

Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или во начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

6.6. Управување со девизниот ризик

Друштвото невлегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2022 година по валути е следната.

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2022	2021	2022	2021
ЕУР			24.562	
УСД	-	-	-	-
	-	-	24.562	-

Сензитивна анализа

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

ГРУПА ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2022	2021	2022	2021
ЕУР	-2.456	-	2.456	-
УСД	-	-	-	-
	-2.456	-	2.456	-

6.7. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следи:

во илјади денари	2022
Финансиски средства	
<i>Некамајџоносни</i>	
Парични средства	4.498
Побарувања од купувачи	52.194
Останати побарувања, аванси и АВР	91.539
	148.231
<i>Камајџоносни</i>	
Краткорочни финансиски средства	31.082
	31.082
	179.313
Финансиски обврски	
<i>Некамајџоносни</i>	
Обврски спрема добавувачи	41.416
Останати тековни обврски, аванси и ПВР	69.920
	111.336
<i>Камајџоносни</i>	
Кредити	96.146
	207.482

ГРУПА ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување		Намалување	
	2022	2021	2022	2021
Дадени депозити	308	-	-308	-
Земени кредити	-961	-	961	-
	-653	-	653	-

6.8. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Групата со состојба на 31 декември 2022 година.

31.12.2022 година

во илјади денари	До 1 месец	1-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Кредити	-	-	58.875	37.271	96.146
Обврски спрема добавувачи	42.416				42.416
Останати обврски, аванси и АВР	69.920	-	-	-	69.920
	112.336	-	58.875	37.271	208.482

Следната табела ја дава структурата на финансиските средства на Групата со состојба на 31 декември 2022 година:

31.12.2022 година

во илјади денари	До 1 месец	1-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	4.498				4.498
Побарувања од купувачи	39.075			13.119	52.194
Останати побарувања, аванси и АВР	21.633	-		69.906	91.539
Вложувања рапол. за продажба	29.610	-	-	-	29.610
	94.816	-	-	83.025	177.841

ГРУПА ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2022
Приходи од продажба на домашен пазар	389.575
Приходи од продажба на странски пазар	11.741
Останато	88
Вкупно	401.404

8. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	<u>2022</u>
Приходи од наемнини	4.935
Приходи од отпис на обврски	237
Субвенции	1.677
Останато	<u>6.095</u>
Вкупно	<u><u>12.944</u></u>

9. УПОТРЕБЕНИ СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

во илјади денари	<u>2022</u>
Материјали	296.204
Потрошени резервни делови	2.150
Потрошен ситен инвентар	<u>21</u>
Вкупно	<u><u>298.375</u></u>

ГРУПА ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

10. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	2022
Потрошена енергија	30.154
Транспортни услуги	328
Поштенски и телефонски услуги	823
Услуги за одржување	1.950
Наемнини	557
Комунални услуги	956
Трошоци за реклама и пропаганда	854
Осигурување	930
Банкарски услуги	1.504
Трошоци за репрезентација	1.168
Надоместоци за службени патувања	378
Останати трошоци од работење	7.925
Расходи од отпис на побарувања	7
Исправка на вредност на залихи	4.571
Останато	3.140
Вкупно	55.245

11. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2022
Приходи од камати	775
Приходи од курсни разлики	277
Приходи од дивиденди	52
Вкупно	1.104

12. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

во илјади денари	2022
Расходи од камати	2.711
Расходи од курсни разлики	105
Останати финансиски расходи	6
Вкупно	2.822

ГРУПА ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

13. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Набавна вредност на недвижностите, постројките и опремата и нивната исправка на вредноста на ден 31 декември 2022 година се како што следи:

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвест. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна вредност						
Состојба 1.01.2022	7.893	258.945	184.638		451.476	440
Нови набавки			1.727	5.711	7.438	35
Пренос од инвестиции		1.794	3.808	-5.602	0	
Продажба/расход			-245		-245	
Состојба на 31.12.2022	7.893	260.739	189.928	109	458.670	475
Исправка на вредност						
Состојба 1.01.2022	-	211.206	168.613		379.819	440
Амортизација	-	3.793	5.006		8.799	
Продажба/расход	-		-245		-245	
Состојба 31.12.2022	-	214.999	173.374	-	388.373	440
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ						
НА 31.12.2022	7.893	45.740	16.554	109	70.297	35

14. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	2022
Жито Лукс АД Скопје	6
Комерцијална Банка АД Скопје	983
Акции во такси ремонт Загреб	202.668
Вкупно	203.657

15. ЗАЛИХИ

во илјади денари	2022
Материјали	189.657
Резервни делови	1.599
Ситен инвентар и залиха на амбалажа	5.902
Готови производи	26.247
	223.405
Минус - Исправка на вредност	-1.085
Вкупно	222.320

ГРУПА ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2022
Побарувања од купувачи во земјата	57.654
Побарувања од купувачи во странство	
	57.654
Минус - исправка на вредност	-5.460
Вкупно	52.194

17. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ

во илјади денари	2022
Побарувања за дадени аванси во земјата	42.355
Побарувања за дадени аванси во странство	61
Вкупно	42.416

18. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2022
ЦИП Продукт	102
ТИМ Доо Скопје	1.059
Орка холдинг АД Скопје	17.358
Кара Доо Скопје	12.303
Останато	260
Вкупно	31.082

19. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2022
Побарувања за ДДВ	1.765
Побарувања за превземен долг ЗК Пелагонија	44.906
Побарувања за превземен долг Кара	1.450
Побарувања од вработените	200
Вкупно	48.321

ГРУПА ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

20. АВР

во илјади денари	2022
Однапред платени трошоци	802
Вкупно	802

21. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2022
Жиро сметка	3.241
Благајна	80
Девизни сметки	1.177
Вкупно	4.498

22. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработка по акција на 31 декември 2022 година која е добиена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на акции во износ од 14.198МКД илјади денари и пондерираниот просечен број на акции во текот на годината завршена на 31 декември 2022 година од 50.498 пресметано е како што следи:

Добивка расположлива за имателите на акции

во илјади денари	2022
Добивка/загуба за годината	14.198
Загуба/добивка расположлива за имателите на акции	14.198

Просечен број на обични акции

во број на акции	2022
Издадени акции на 1 јануари	50.498
Ефект од откупени сопствени акции	
Просечен број на акции на 31 декември	50.498

ГРУПА ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

23. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	2022
Стопанска банка АД, Битола	19.300
ТТК Банка	28.778
Стопанска банка АД, Скопје	33.068
Силк Роуд банка АД Скопје	11.868
Шпаркасе Лизинг	3.132
	96.146
Тековна доспеаност	-58.875
Вкупно	37.271

24. ОБВРСКИ ПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2022
Обврски према добавувачи во земјата	16.854
Обврски према добавувачи во странство	24.562
Вкупно	41.416

25. ОБВРСКИ ЗА ПРИМЕНИ АВАНСИ

во илјади денари	2022
Обврски за нефактурир. прием на пченица од ЗК Пелагонија	59.329
Примени аванси во странство	3.257
Вкупно	62.586

26. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	2022
Тековна доспеаност	58.875
Вкупно	58.875

Како обезбедување за добиените кредити од домашни банки, заложена е дел од опремата во пекара и дел од градежните објекти.

ГРУПА ЖИТО ПОЛОГ АД, Тетово

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

27. ПВР

во илјади денари	<u>2022</u>
Однапред пресметани трошоци	<u>1.190</u>
Вкупно	<u><u>1.190</u></u>

28. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2022</u>
Обврски спрема вработените	3.801
Обврски за даноци	1.495
Останато	<u>848</u>
Вкупно	<u><u>6.144</u></u>

29. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официалните девизни курсеви користени при прикажување на билансните позиции деноминирани во странска валута, на ден 31 декември 2022 година се следните:

во денари	<u>2022</u>
УСД	57.65
ЕУР	61.49

30. НЕИЗВЕСНИ И ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2022 години нема судски постапки покренати против Друштвото, со што до датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања за потенцијални загуби по тој основ .

Раководството на Друштвото ги анализира можните ризици од загуба по основ на судски спорови кои би можеле да се појават во иднина.

31. НАСТАНИ КОИ СЕ СЛУЧИЛЕ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Нема значајни настани кои се случиле и би имале значаен ефект по изготвување на овие финансиските извештаи.